



Организација за безбедност и  
соработка во Европа  
Мисија во Скопје



центар за  
интеркултурен  
дијалог



**ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ:**



# **7-ма Школа против говор на омраза**

**15 – 19 октомври 2018 г.  
х. Монтана, Крушево**

Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД), со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, со задоволство распишува Повик за учесници на 7-мата Школа против говор на омраза.

Центар за интеркултурен дијалог веќе 7-ма година по ред организира обуки за младински работници, студенти и активисти, чија главна цел е да се развијат нивните вештини за справување со говорот на омраза, како и развивање на алтернативни наративи засновани на човековите права.

### Цели:

- Развивање на знаења и вештини за критичко размислување и анализирање на говорот на омраза како и развивање на противречен говор;
- Подигање на свеста за говорот на омраза и неговите можни последици во општеството;
- Ангажирање на младите во борбата против говорот на омраза преку организирање на настани и активности во локалните заедници;
- Развивање на алатки, методи и пристапи за справување со говорот на омраза и криминалот од омраза;
- Креирање и дистрибуција на алтернативни наративи засновани на човековите права.

По завршувањето на обуката од учесниците се очекува да станат мултипликатори, односно ќе имаат задача да развијат и спроведат активности во областа на човековите права, а насочени кон: подигнување на свеста за говорот на омраза, дискриминацијата, превенција на говорот на омраза, итн.

### Профил на учесници:

- Возраст над 18 години;
- Да бидат во можност да учествуваат на целата обука, а по завршување на истата активно да се вклучат во спроведување на активности во локалните заедници;
- Да се студенти, младински работници и/или едукатори, активисти, членови на младински организации;
- Да имаат основни познавања од областа на човековите права и претходно искуство во организирање на настани;
- По завршување на обуката да бидат во можност да реализираат кратка активност во средината во која живеат и делуваат.

Првиот дел од обуката ќе биде онлајн и служи за вовед во темата и меѓусебно запознавање на учесниците.

Вториот дел ќе се одржи од 15-ти до 19-ти октомври 2018 год. во х. Монтана, Крушево и ќе се состои од работилници и предавања на тема: говорот на омраза и неговите манифестации, последиците од говорот на омраза, криминал од омраза, справување со криминал од омраза, не-дискриминација итн.

Третиот дел опфаќа организирање на кратки активности од страна на учесниците во средините во кои работат и делуваат, а се поврзани со темите на обуката.

Обуката ќе биде спроведена од неколку обучувачи и експерти од наведените области.

## Начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават преку пополнување на формулар за учество на следниов линк:

<https://goo.gl/forms/1O8W4yvM4uJKh1GG2>

**Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 5 октомври 2018 година.**

За дополнителни информации можете да нè контактирате на тел.:

+389 71 390 192 или на е-мејл [arta@cid.mk](mailto:arta@cid.mk) и/или [info@cid.mk](mailto:info@cid.mk).

По завршување на обуката, учесниците добиваат сертификат.

### **За Центар за интеркултурен дијалог:**

Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) е организација која е формирана од младите за младите. Активно работи на полето на промовирање на меѓукултурниот дијалог и соработка преку градење на модели за системска поддршка на младите и креирање на активно општество со вредности за заеднички живот во мултикултурна средина. На тоа поле ЦИД тесно соработува со институциите во различни аспекти и преку различни модалитети на соработка.

Мисијата на Центар за интеркултурен дијалог е да се промовира и поддржи меѓукултурното разбирање и соработка, мир и солидарност преку активно учество на младите во општеството, а особено преку волонтерски ангажман на локално и меѓународно ниво.